

Еко-НРК билтен Македонија

Градење на капацитети за Еко-НРК преку одржливо управување со шумите во Република Македонија.
Ное 2017 – Окт 2022

Проект за градење на капацитети за еко-системски базирано намалување на ризиците од катастрофи (Еко-НРК) преку одржливо управување со шумите во Република Македонија.

Целта на овој проект е да се развие еко-системски базиран модел за намалување на ризикот од катастрофи (Еко-НРК) против поплави, лизгање на земјиштето, ерозија на почвата и шумски пожари преку користење на повеќе функции на шумата. Со зголемените ризици од природни катастрофи низ целиот свет во последните години очекувањата за Еко-НРК се зголемија.

Еко-НРК регионален семинар

ЕКО-НРК регионалниот семинар се одржа во Скопје во периодот од 29 Октомври до 01 Ноември 2019 година. На семинарот беа поканети претставници од центрите за управување и намалување на кризи/ катастрофи и управување со шумите од земјите на Западен Балкан. Присуствуваа 27 претставници од Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово, Црна Гора и Србија. Вкупно присуствуваа 68 претставници, вклучувајќи ги и претставници од институции на Република Северна Македонија и Јапонија.

Официјалните претставници, присутни од земјите од Западен Балкан истакнаа дека ја разбираат важноста на Еко-НРК, која се заснова на искористување на природните функции кои обезбедуваат еколошки, социјални и економски придобивки преку повеќеенаменско искористување на шумите, особено во сегашната состојба со климатските промени. Посетата на пилот локацијата во Радовиш во текот на вториот ден, допринесе за продлабочување на разбирањето на деталите за проектните работи и активности за зачувувањето на шумите.

На последниот ден од семинарот, се одржа групна дискусија со цел разгледување на приментата на научните Еко-НРК методи во сопствените држави и можноста за нивна имплементација. Семинарот немаше да го постигне успехот без соработка на луѓето и организациите, вклучувајќи ја Амбасадата на Јапонија, Општина Радовиш и домашните институции на Република Северна Македонија.

Би сакале да ја изразиме нашата искрена благодарност до учесниците и институциите.



Групна фотографија од учесниците на семинарот

Набавка на опрема за расадникот во Свети Николе



испорака на машина за
полнење на расаднички контејнери

Беа набавени и беше поставена опрема во расадникот на ЈПНШ во Свети Николе со цел да се справи со недоволното производство на садници што во моментот претставува проблем во ЈП Национални шуми (ЈПНШ), како и за производство на садници што ќе бидат искористени на проектните локации.

Беше набавена опрема за култивирање на терен, како што се трактор и прскалки, како и машини за полнење на контејнери за производство на расад, додека мрежите беа санирани.

Набавката беше поделена во две фази, следејќи го развој на капацитетот на ЈПНШ, со цел да се воспостави ефективен и правилен систем за одржливо управување. Како наополнување на следењето на состојбата на употреба, проектот ќе продолжи да обезбедува неопходни технички совети кон расадникот.


Контролни брани во Радовиш

Локациите, Коџалија во Радовиш, планината Водано во Скопје и Лисиче во општина Чашка беа избрани како локации на Еко-НРК проектот каде ќе се применат техники за зачувување на шумите. На јужниот дел на локацијата во с. Коџалија, Радовиш беа поставени контролни брани (на кои работевме прво) и истите беа завршени во Ноември 2019 година.

Контролните брани (габион) се користат за да се спречи истекување на седименти во долините и да се стабилизира почвата на падините.



сцена од работа на жителите на селото



Контролни брани

Во Радовиш се користеше габион метод. Овој метод вклучува полнење на железни кафези со селектиран камен. Вкупно, беа направени пет контролни габион брани.

За време на градежните работи во Радовиш учествуваа голем број работници од околните села и Коџалија.

Проектот очекува дека локалните жители преку нивното учество во проектните активности подобро ќе го разберат значењето на зачувувањето на шумите и превенцијата од катастрофи.

Трет состанок на ТКК

Третиот состанок на Здружеиот координативен комитет беше одржан на 26 Ноември 2020. За време на состанокот беше потврдена позицијата на подгрупите на ТКГ, каде што активностите ќе бидат водени од назначена личност за секој очекувано постинување. Преку ваква поственост, очекуваме дека може да се превземат повеќе спонтани активности од страна на секој подгрупа на ТКГ и нивните колеги.



3 состанок на ЗКК

Главни активности во изминатите 6 месеци

Општи активности

- ◆ 4-ти ТКГ (Техничка координативна група)
- ◆ Трет ЗКК (Заеднички координативен комитет)

Постигнување 1: зајакнат и проширен МКФФИ

- ◆ Завршено проширување на МКФФИ и надградба на GFIS (потенцијален влез на ризик)
- ◆ Спроведени обуки за моделот на врнежи/ истекување од дожд (RRI)

Постигнување 2: Зајакнување на Планот за управување со шумите

- ◆ Спроведени обуки за класификација на функциите на шумите
- ◆ Спроведено теренско истражување во ШСЕ Радовиш за изготвување план за обнова на шумите

Постигнувањет 3: Градење на капацитети за обнова на земјиште + технологија за пошумување

- ◆ Радовиш југ : Инсталирани контролни брани и огради.
- ◆ Започнати активности за пошумување.

- ◆ Свети Николе: Прва набавка на опрема за асадникот и поправка на мрежните пластеници

Постигнување 4 - Јавна свест за Еко-НРК

- ◆ Регионален семинар за Еко-НРК
- ◆ Публикации преку социјалните мрежи



Посетете ја Facebook стрната на Проектот.
<https://www.facebook.com/MacedoniaEco-DRR/>

Настани во следните 6 месеци

- 5-та средба на ТКГ
- Спроведување на обуки за МКФФИ/GFIS
- Спроведување на обуки за управување со шумите и технологија за зачувување
- Започнување со активности за пошумување на северниот дел од локацијата во с.Коџалија, Радовиш

Contact



Центар за управување со кризи (ЦУК)
WWW.CUK.GOV.MK

Проектна канцеларија:

Димче Мирчев бр.9,
Скопје, Македонија
Tel: +389-2-3249-115/145/146
E-mail: EcoDRR.MK@gmail.com
https://www.jica.go.jp/project/north_macedonia/001/index.html



Јавно претпријатие национални шуми
www.mkdsumi.com.mk



Japan International
Cooperation Agency